

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика\* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), член 109 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и за разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 10 септември 2020 година донесе

## **РЕШЕНИЕ** **за одбивање на приговор**

1. Приговорот на Горан Попов со бр. УП2 09-127/20 од 10 август 2020 година, против Решението со кое се одбива барањето за ослободување од плаќање на ангажирана топлинска моќност (фиксен дел) од надоместокот за топлинска енергија на Снабдување со топлина БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје бр. 03-1872/3 од 17.07.2020 година, СЕ ОДБИВА.
2. Решението на Снабдување со топлина БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ од Скопје бр. 03-1872/3 од 17.07.2020 година СЕ ПОТВРДУВА.
3. Оваа решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб страницата на Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

### **Образложение**

Горан Попов до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе приговор бр. УП2 09-127/20 од 10 август 2020 година, против Решението со кое се одбива барањето за ослободување од плаќање на ангажирана топлинска моќност (фиксен дел) од надоместокот за топлинска енергија на Снабдување со топлина БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје бр. 03-1872/3 од 17.07.2020 година (во понатамошниот текст: Снабдување БЕ Скопје), за стан на адреса ул. Страшо Пинџур бр. 63/5/3, Кавадарци, во сопственост на Горан Попов.

На 25 август 2020 година беше одржана седница на Комисија за постапување по приговори и разрешување на спорови од областа на природен гас, топлинска енергија и течни горива.

На седницата се изврши увид во приложените докази од страна на подносителот на приговорот и документите доставени од странката кон Снабдување БЕ Скопје.

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на приговорот утврди дека истиот не е основан.

Согласно член 54 став (6) точка 1) од Правилата за снабдување со топлинска енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.65/19 и 162/19), од обврската за плаќање на ангажирана топлинска моќност(фиксен дел) од надоместокот за топлинска енергија се ослободува сопственикот на посебен дел во станбени, станбено-деловни, деловно-станбени и деловни објекти кој е исклучен од системот за централно греење, ако:

1) живее во него и кај снабдувачот кон барањето за ослободување како доказ приложи валиден документ (лична карта на сопственикот или член на неговото потесно семејство кој живее во станот на увид, имотен лист не постар од 30 дена од денот на поднесување на барањето и седум последни сметки за потрошена електрична енергија во грејна сезона, при што вкупната потрошувачка на електрична енергија во периодот од 1 октомври до 30 април треба да е поголема од 1000kWh).

Видно од приложените докази: Фактури од ЕВН Скопје бр.10941750500-9 од 31.10.2019 година, бр.1095044666-0 од 30.11.2019 година, бр.1095884595-7 од 31.12.2019 година, бр.1096734311-7 од 31.01.2020 година, бр.1097577071-1 од 29.02.2020 година, бр.1098543352-8 од 31.03.2020 година, бр.1099433120-0 од 30.04.2020 година, се констатира дека вкупната потрошувачка на електрична енергија во периодот од 1 октомври во претходната година до 30 април во тековната година не е поголема од 1000 kWh и со тоа не се исполнети условите за ослободување од обврската за плаќање на ангажирана топлинска моќност, (фиксен дел) од надоместокот за топлинска енергија, согласно член 54 став (6) од Правилата за снабдување со топлинска енергија.

Имајќи го во предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на оваа решение.

**ПРАВНА ПОУКА:** Против ова решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истата.

УП2 09-127/20  
10 септември 2020 година  
Скопје

Претседател на Регулаторна комисија за  
енергетика и водни услуги на  
Република Северна Македонија  
Марко Бислимоски